

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ВОЈНАТА И ПОНАТА

Македонците полека се иселуваат од западна Македонија, а Албанците тивко ја населуваат.

Протераните Македонци и роднините на 12-те киднапирани Македонци како потсетник на минатото. Вистината за киднапираниите сè уште е табу тема.

И покрај желбите за мир и благосостојба, убавите празници си поминаа, а остана неубавата реалност и грозните спомени на минатото.

Додека со точни податоци гласно полемизираме за жртви од војната во Ирак, за последици од земјотресот во Иран, ние сме "дудуци" за прецизните факти за несреќата што ни се случи во 2001 година. Не се знае точно колку македонски куќи беа запалени, колку луѓе беа малтретирани, силувани, обезвреднети, па и убиени. Не знаеме точно колку македонски семејства трајно се иселија од некогашните кризни региони.



Пишува
Рената
МАТЕСКА



Никој не знае колку имаме новонаселени албански семејства во средини во кои до вчера живеела само Македонци. Можеби очекуваме некој друг или трет да ги прави анализите, да ги сумира фактите и податоците, да го креира документарецот за немилите настани од 2001 година.

Можеби не бевме подготвени или пак мислевме дека војна е можна таму некаде далеку на исток, но не и тука, во Македонија. Дали сето ова ни се случи ненадејно како лош сон, поточно како кошмар? Иако воениот конфликт што ѝ се случи на Македонија е минато, кошмарот за некогаш сè уште трае.

НАВАЛА

За жал, информациите дека Маврово во последно време стана мошне привлечно место за населување и на припадници на албанското малцинство се вистинити.

- "Шпекулации има, но има и навала, сè поголема е побарувачката за купување викендички во целиот мавровски регион од страна на припадници на албанската популација"- ни изјави Андон Смилески, градоначалник на Маврови Анови.

Според него претходно изнесените информации во медиумите биле малку преувеличени, но реалноста вели дека од вкупно 1.520 викендички во Маврово, 70 викендички се во сопственост на Албанци. Бројка која во споредба со минатото и не е за потценување. Во врска со населувањето во село Леу-

КУЌАТА СЕ ПРОДАВА

НА "ДВА БРЕСТА" МАКЕДОНЦИТЕ ТИВКО СЕ ИСЕЛУВААТ



ЛУЗНИ КОИ НЕ ЗАРАСНУВА

МУ СЕ ВИДЛИВИ

ново, вистината говори дека таму има 10 куќи на Албанци, староседелци, додека вкупно има 25 - 30 куќи на сопственици Албанци, што говори за случај на новонаселени.

- "Одбранбен механизам - смета Смилески - за да се спречи или намали овој процес на новонаселени Албанци - нема. Преку ноќ со потпис и печат на нотар викендичка од Маврово може да добие нови сопственици - Албанци. Најчесто станува збор за модерни бизнисмени без морална одговорност. Тоа се синови на татковци кои во времето на комунизмот мошне лесно и евтино дошле до викендичка. Ние како општина не сме моќни, немаме ингеренции да го спре-

чиме овој процес. Преку нотар денес се завршуваат сите работи. Порано за да се гради во Маврово беше потребно барање до месната заедница, барање до црковниот одбор и сè беше поинаку регулирано. Денес ние немаме никаква моќ како Општина".

Тоа е приказната за Маврово која само милоста на Бога (и моралната свест на Македонците) може да ја спасат од судбината на Попова Шапка.

МОЛК

Роднините на 12-те киднапирани Македонци по судски пат ќе бараат од државата да им докаже што е со судбината на нивните

најблиски. Тие бараат адвокати, а не е е исклучено тие да го тужат и лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кого директно го товарат дека ја крие вистината.

По две ипол години талкања по државните институции роднините на 12-те киднапирани семејства ќе покренат постапка во тетовскиот суд против државата со која ќе побараат докази дали нивните најблиски се живи или мртви. Освен до државата, тие најавија дека ќе поднесат и тужба против Али Ахмети како екскомандант на ОНА. Според нив, тој најдиректно е одговорен за тоа што им се случило на нивните најблиски за време на војната. За ваквата намера тие најверојатно ќе ангажираат двајца адвокати од Тетово, но не е исклучена можноста нивните права да ги бранат и познати скопски адвокати. Ахмети, како што тврдат роднините, ќе го тужат како најодговорен за воените дејствија за време

на воената криза во 2001-та.

- "Бевме упорни и најдовме документ каде Ахмети е потпишан како врховен командант на ОНА. Ахмети е одговорен за постапките на неговите команданти" - велат роднините на киднапираните.

Според претставникот на роднините, Војо Гоговски, и државата знае кој раководел со воените дејствија пред речиси три години во Тетово и Тетовско од каде се киднапирани нивните најблиски.

Доколку семејствата докажат дека станува збор за насилна смрт, тогаш се отвора можноста за надомест на нематеријална штета по основ на претрпена болка од загубата на најблиските. Сепак, не постои надомест според која ќе се залечат лузните на роднините. Тие се трајни.

Тие најавуваат дека доколку не ги остварат своите права пред надлежните судови во Македонија, ќе започнат постапка пред су-



РОДНИНИТЕ ЌЕ ЈА ТУЖАТ ДРЖАВАТА И АЛИ АХМЕТИ

УПОРНОСТ И ИСТРАЈНОСТ ВО РАСВЕТЛУВАЊЕТО НА ВИСТИНАТА - ВОЈО ГОГОВСКИ



АТ И ПРОЦЕС КОЈ ТРАЕ

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ВОЈНАТА И ПОНАТАМУ СЕ ВИДЛИВИ



АЛБАНЦИТЕ "НАВАЛИЛЕ" СО КУПУВАЊЕ ВИКЕНДИЧКИ НА МАВРОВО

дот за човекови права во Стразбур.

- "Не им веруваме на високи западни дипломати без име и презиме кои тајно даваат сериозни информации на медиуми" - потенцира Гоговски во име-

то на роднините на 12-те киднапирани Македонци.

Роднините од МВР бараат да ги изнесе информациите со кои располага и со тоа да ги запресите шпекулации околу судбината на нивните нај-

блиски. Министерството за внатрешни работи, не одрекува ниту, пак, потврдува дали киднапираниите и исчезнатите за време на воениот конфликт во 2001-та се мртви. Според портпаролката Мирјана Контевска, МВР презема мерки за дополнување на одредени сознанија, но за нивно презентирање пред јавноста ќе одлучат и роднините на киднапираниите и исчезнатите. МВР ја посочува согласноста на роднините за ДНК анализа на крвта како еден од поважните елементи за целосно осветлување на случајот.

Само малтретирање по собраниски и владини ходници, шпекулации, состаноци и ништо ново не им е обелоденето на роднините на 12-те киднапирани Ма-

кедонци и нивната судбина која повеќе од 2,5 години е мистерија. Тие се убиени, тие се живи и се некаде на Косово се само претпоставки, а ни трага од официјална гогла вистина. Залудни се сумите како награда, залудно е формирањето на организации на роднините на киднапираниите, залудни се средбите кај претседателот каде Али Ахмети молчи како риба. Можеби е риба во хороскоп, па молчењето му е својствена особина или пак буквално ја сфатил поговорката "Молчењето е злато". А роднините на киднапираниите Македонци и нивниот претставник Војо Гоговски се децидни: вистината ја знае само Ахмети.

МОРАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Молчине и понатаму додекаво Западна Македонија, Тетово, Гостивар, Кичево, Струга... ни се случува она реалното, тивко иселување на Македонците.

Конкретно во Тетово во стариот дел на градот на "Два Бреста" многу куќи се на продажба, а досега се населени најмалку пет семејства на Албанци. Процесот е започнат, а тој трае и трае...

Каде се тука Македонците, каде е тука моралната одговорност, поразена од сиромаштијата и бедата на индивидуалната свест? Каде се патриотите, Македонци ширум светот кои своите заработки би ги вложиле во спасот на Македонија? Со секоја купена куќа во Тетово, Гостивар, Кичево, Куманово... Македонците од дијаспората би биле патриоти и на дело. Само така би можела да се спаси Македонија.



ВИСТИНАТА ЈА ЗНАЕ АЛИ АХМЕТИ, НО МУДРО МОЛЧИ